

Барање за MasterCard кредитна картичка

Тип на картичка: REVOLVING

БАРАЊЕ ЗА ОСНОВНА КАРТИЧКА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ														
Господин				Госпоѓица				Госпоѓа				Пол:	M	J
ЕМБГ:														
Број на пасош:								Број на лична карта:						
Име:								Презиме:						
Име на родител:	Моминско презиме на мајката:													
Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајќи ги и празните места):														
Место на раѓање:								Датум на раѓање:						

АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ:													
Адреса (од л.к.):								Град:					
Адреса (живеење):								Град:					
Поштенски број:								Држава:					
Домашен телефон:								Мобилен телефон:					
Факс:								Е-маил адреса (приватна):					

ДРУГИ ПОДАТОЦИ :													
Во сопственост				стан				возило					

БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ:													
Тип на картичка:								Банка:					
Тип на картичка:								Банка:					
Тип на картичка:								Банка:					

ПЛАЌАЊЕ СО ТРАЕН НАЛОГ											
Траен налог од Тековна сметка број:											
Траен налог од тековна сметка пополнуваат барателите кои примааат плата или пензија на тековна сметка во Банката.											

БАРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА (ЗА ОБЛАСТЕНО ЛИЦЕ)

Број на основна картичка:																				
Господин				Госпоѓица				Госпоѓа				Пол:								
ЕМБГ:																				
Број на пасош:								Број на лична карта:												
Име:								Презиме:												
Име на родител:	Моминско презиме на мајката:																			
Име и презиме на латиница (не повеќе од 25 знаци, вклучувајќи ги и празните места):																				
Место на раѓање:								Датум на раѓање:												
Адреса (од л.к.):								Град:												
Адреса (живеење):								Град:												
Поштенски број:								Држава:												
Домашен телефон:								Мобилен телефон:												
Факс:								Е-маил адреса:												
Сродство со корисникот на основната картичка:				сопруг/сопруга				родител				дете			брат/сестра			друго		

СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНА КАРТИЧКА

Ве молам да издадете дополнителна MasterCard® кредитна картичка на име на Барателот на дополнителната картичка чии податоци се комплетни и точни. Користењето на основната и дополнителната картичка подлежат на условите важечки за основната картичка.

Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информирам сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци. Информирам сум со условите за користење на кредитен лимит и со содржината и условите од Договорот пред склучување на Договорот за кредитна картичка. Пред склучувањето на Договорот Банката ме известува за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користење на кредитниот лимит.

_____ потпис на Барателот на ОСНОВНАТА КАРТИЧКА

_____ потпис на Барателот на ДОПОЛНИТЕЛНАТА КАРТИЧКА

Место и датум:

Број на апликација:								Датум на аплицирање:					
Тековна сметка број: 02001													

Пополнува Банката

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА ОСНОВНА КАРТИЧКА ПОТВРДЕНИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДР. ПРАВНО ЛИЦЕ

Бр. _____, _____ 20__ год.

(архивска заверка од претпријатието)

Потврдуваме дека лицето _____ е во редовен работен однос,

(име и презиме)

на неопределено време во претпријатието _____

(назив на претпријатието)

(адреса на претпријатието)

на работно место _____ . Години на вкупен стаж _____ . Службена е-mail

адреса на вработениот: _____ тел. на работа _____ факс на работа _____ мобилен телефон.

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ ОД ПЛАТА

1. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додаток, хонорари, прекувремена работа и др.) остварена во претходните три месеци: _____, _____, _____ . (наведете кои три месеци) во износ од ДЕН _____ со букви _____

Обврски по плата	Неплатен дел	Месечна рата
Вкупен износ		
По судски забрани		
По забрана за: - станбени кредити		
- потрошувачки кредити		
- Друг кредит		
По договорни обврски (за кои нема ставено судска или друга забрана)		
Вкупен износ на кредитни обврски		

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за просечна месечна нето плата и за обврски од плата се точни и целосни

_____ Раководител на финансиска служба

м.п.

_____ Директор на претпријатието или друго правно лице